

20160300793

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.

Бр. 08-876/1
9 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13, 164/13 44/14 и 192/15), во членот 51 став (1) точка д) алинеја 5 сврзникот „или“ се брише.

Во точката д) алинеја 6 се брише.

Член 2

Во членот 55 став (3) во точките а) и б) зборот „писмено“ се брише.

Член 3

Во членот 61 став (2) зборовите: „заверена на нотар“ се бришат.

Член 4

Во член 77 по ставот (7) се додаваат два нови става (8) и (9), кои гласат:

„(8) Службеното лице од Агенцијата кое ја води постапката е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето по службена должност да ги побара доказите за исполнетост на условите од ставот (6) точките а), б), г) и д) на овој член од надлежниот јавен орган.

(9) Службеното лице од надлежниот јавен орган е должно да ги достави бараните докази од ставот (8) на овој член во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“

Ставовите (8), (9), (10) и (11) стануваат ставови (10), (11), (12) и (13).

Член 5

Во член 77-а по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Службеното лице од Агенцијата кое ја води постапката е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето по службена должност да ги побара доказите за исполнетост на условите од ставот (2) алинеи 1 и 4 на овој член од надлежниот јавен орган.

(4) Службеното лице од надлежниот јавен орган е должно да ги достави бараните докази од ставот (3) на овој член во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“

Член 6

Во членот 106 став (5) зборот „писмено“ се брише.

Член 7

Во членот 121 став (2) зборот „писмена“ се брише.

Член 8

Во член 136-г по ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат:

„(6) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службеното лице во Агенцијата ако не ги побара доказите по службена должност во рок од три дена од приемот на барањето согласно со членовите 77 став (8) и 77-а став (3) од овој закон.

(7) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службеното лице од надлежниот јавен орган ако не ги достави побараните доказите по службена должност во рок од три дена од приемот на барањето согласно со членовите 77 став (9) и 77-а став (4) од овој закон.“

Ставот (6) станува став (8).

Член 9

Започнатите постапки до денот на започнувањето на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 10

Одредбите од членовите 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.